

Едукација во УКЦ- Љубљана Клиника за инфективни болести и ферилни состојби



Снежана Даскалова
Медицинска сестра

Согласно програмата за едукација на министерството за здравство на Р.Македонија, бев упатена на едукација во УКЦ-Љубљна-Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби, каде престојував од 18.01-14.02.2015 година. За време на мојот престој се запознав со организационата, функционалната работа на клиниката.


Клиниката за инфективни болести функционира како посебен круг на УКЦ, која е поврзана со подземни топли ходници со сите клиници и објекти во рамките на УКЦ.

Се состои од 3 спрата-оддел за деца, оддел за возрасни, респираторен центар за интензивна нега, дневна болница, и административен дел.

Клиниката располага со 140 болнички кревети од кој 54 се на детскиот оддел, 76 на одделот за возрасни и 10 на интензивен оддел. Има висок процент на (над 90%) искористеност на болничкиот капацитет.

Амбулантско поликлиничкиот дел се состои од 4 амбуланти: ургентна за деца, ургентна за возрасни, амбулатна за крвно преносливи болести (хепатит и ХИВ), како и амбуланта за еритеми (Лајмборелиоза). Има сопствена биохемиска лабораторија со современа софистицирана опрема, која овозможува брза и навремена дијагноза.

Постои одлична тимска соработка со високо поставена професионалност од една страна и крајно релаксирана атмосфера во секој сегмент од нивната комуникација. Односот сестра-пациент е на високо ниво, отворен, пријатен и со взаемно почитување и респект. Пациентите имаат право да бидат комплетно информирани за својата здравствена состојба во текот на лекувањето, терапијата.



NAVODILA IN PRIPOROČILA OBISKOVALCEM

NAVODILO KAJ SE PRAVILO OČISTITI IN PRIPOROČILA

ČAS OBISKOV
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

OBISK
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

PREBRANJE
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

KAJ V OBISKOVNIH OBDOBJIH
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

OBISKI IN OBISKOVNICI
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

OBISKOVNICI
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
 - Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

BOLNIŠNIČNA PRAVILA – HIŠNI RED

- Vse obiskovalce, prijavitelje in goste morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.
- Obiskovalci morajo biti v bolnišnici vsaj 24 ur pred prihodom.

NAJPOGOSTEJŠE DNEVNE AKTIVNOSTI V BOLNIŠNICI

PREBRANJE
 - Prebranje knjig, časopisov, revij, listov, ...
 - Prebranje knjig, časopisov, revij, listov, ...
 - Prebranje knjig, časopisov, revij, listov, ...

POSREDOVANJE
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...

POSREDOVANJE
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...

POSREDOVANJE
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...
 - Posredovanje informacij, ...

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV

PACIENTI IMATE SVOJE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

PRAVICE

- Pravo do zdravega in varnega zdravstva.
- Pravo do izbire zdravnika, bolnišnice in zdravil.
- Pravo do informacij o svoji bolezni in zdravljenju.
- Pravo do sodelovanja pri odločitvah o zdravljenju.
- Pravo do spoštovanja osebnosti in zasebnosti.
- Pravo do priložnosti za izražanje mnenj.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravnika in bolnišnice.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravil.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravil.

DOLŽNOSTI

- Pravo do izbire zdravnika, bolnišnice in zdravil.
- Pravo do informacij o svoji bolezni in zdravljenju.
- Pravo do sodelovanja pri odločitvah o zdravljenju.
- Pravo do spoštovanja osebnosti in zasebnosti.
- Pravo do priložnosti za izražanje mnenj.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravnika in bolnišnice.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravil.
- Pravo do pomoči pri izbiri zdravil.

При приемот на инфективна клиника секој пациент добива брошура во вид на болнички информатор, кој ги содржи сите податоци за клиничкиот центар, хоспиталните права на однесување на медицинскиот персонал, но и на пациентите. Пациентот потпишува согласност за хоспитализација при прием и анкетен лист за впечатокот и задоволството за време на престојот на клиниката при испишување од истото.

Бидејќи престојувал за време на епидемија на грип, со еноормно зголемен број на пациенти, ја имав таа можност да добијам повеќе сознание како функционира клиниката во вонредни услови, кога бројот на пациенти го надминува сместувачкиот капацитет.

За време на едно месечниот престој бев активно вклучена во работата на сестрите на одделите.

Во текот на работното време секој си ја знае својата работна задача и си ја извршува најсовесно. Една недела престојувал во амбулантско поликлиничкиот дел на клиниката се запознав со начинот на работа на средно медицинскиот персонал при прием на пациенти во амбуланта.

Останатите три недели бев распоредена на одделот за возрасни, за деца и на одделот за интензивна нега. Се запознав со секојдневната работа на средно медицинскиот персонал, учествував при делењето на терапија, негата на пациентите, асистирање при одредени интервенции



Хигиената е на највисоко ниво со голем број на анти бактериски и анти дезинфекциони средства со што се придонесува на чиста и уредна околина , со почитување на петте правила за хигиена на рацете и уредни протоколи за работа на секој вработен во зависност на кое работно место се наоѓа. Исто така клиниката располага и со огромни количини на веш, постелнини , униформи и обувки како за персоналот така и за пациентите.

Во клиниката постојат посебни служби за услуга за храна, посебна техничка служба задолжена за хигиена, служба за пренос на крвни деривати и анализи до лабораторија , служба за достава на лекови за потребите на одеделот и посебна служба за администрација. Самите пациенти се ослободени од партиципација што значи дека трошковите за амбулантското и болничкото лекување го покрива фондот за здравствено осигурување на Словенија

Со посетата на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Љубљана, се здобив со дополнително практично и теоретско знаење кое би ми користело во понатамошната работа .



- ▶ Благодарение до Министерството за Здравство, што бев дел од програмата за едукација.